



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Четврток, 15 октомври 1992
Скопје

Број 61 Год. XLVIII

Претплатата за 1992 година изнесува
25.000 денари. Овој број чини 800
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1214.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), а во врска со член 1 и 2 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/77) Претседателот на Република Македонија, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Потполно се ослободуваат од натамошно издржување на изречената казна затвор осудените лица:

1. Петровски Здраве Форс од Скопје,
2. Поповски Јордан Димитрија од Скопје.

II

Извршувањето на изречената казна затвор им се услови за 1 година на осудените лица:

1. Шутароски Ристо Наум, од с. Требениште во траење од 30 дена,
2. Митев Борис Коте, од с. Баница, во траење од 2 месеца,
3. Ристов Ристо Кољо од с. Муртино, во траење од 2 месеца,
4. Мајковски Михајло Никола од Битола, во траење од 3 месеци.

III

Извршувањето на изречената казна затвор им се услови за 2 години на осудените лица:

1. Христов Стојан Ристо од Струмица, во траење од 3 месеци,
2. Миладинова Спасе Лилјана од нас. Оризари, Кочани, во траење од 3 месеци,
3. Шакири Шакир Абдулбар од с. Порој, во траење од 3 месеци,
4. Муратов Стојан Златко од с. Старо Коњарево, во траење од 3 месеци,
5. Брајановски Петре Драган од Прилеп, во траење од 4 месеци,
6. Петровски Ѓорѓи Димитар од Битола, во траење од 4 месеци.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 08-2098
8 октомври 1992 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

1215. Врз основа на член 14 и член 70 став 1 точка 9 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 26/92), Советот на Народната банка на Република Македонија, на својата III-та седница одржана на 15.X.1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ И УСЛОВИТЕ
ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ НА КРЕДИТИТЕ ШТО
БАНКИТЕ ИМ ГИ ДАЛЕ НА КРАЈНИТЕ КОРИС-
НИЦИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАЛИХИТЕ НА
ОДРЕДЕНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ОД РО-
ДОТ НА 1992 ГОДИНА И ПРОИЗВОДСТВО НА
ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ 1992/93 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се утврдуваат износот на средствата и условите под кои Народната банка на Република Македонија им дава на банките краткорочни кредити за финансирање на залихите и резервите на: пченка, шеќерна репа-шеќер, оризова арпа-ориз, тутун и вино и за производство на пченица од родот 1992/93 година.

2. За рефинансирање на кредитите од точка 1 на оваа Одлука се утврдува дополнителен износ на средства од примарната емисија во височина од 16.720.000 000 денари.

Средствата од став 1 на оваа точка ќе се користат за рефинансирање на кредитите за следните намени и во следните износи:

а) 800.000.000 денари за кредитирање на залиха на шеќерна репа-шеќер од родот 1992 година;

б) 7.300.000.000 денари за кредитирање на залихите на тутун од родот 1992 година и тоа:

– 500.000.000 денари во октомври, 1.500.000.000 денари во ноември и 5.300.000.000 денари во декември 1992 година

в) 2 000.000 000 денари за кредитирање на залиха на оризова арпа-ориз од родот 1992 година и тоа:

– 600.000.000 денари во октомври, 1 000.000.000 денари во ноември и 400 000.000 денари во декември 1992 година.

г) 3.100.000.000 денари за кредитирање на залиха на вино од родот 1992 година и тоа:

– 1.000 000.000 денари во октомври, 1 100.000.000 денари во ноември и 1.000 000 000 денари во декември 1992 година.

д) 320.000.000 денари за кредитирање на залихите на пченка од родот 1992 година;

ѓ) 3.200.000 000 денари за производство на пченица од родот 1992/93 година и тоа:

– 1.600.000.000 денари во октомври, 960 000.000 денари во ноември и 640.000.000 денари во декември 1992 година.

3. Покрај средствата од точка 2 на оваа Одлука, средствата што ќе се наплатат до 31.12.1992 година во износ од 4 135 мил. денари, пласирани по основ на производство и залиха на шеќерна репа-шеќер, тутун и оризова арпа-ориз и залиха на вино, пченка и пченица ќе се репламираат за следните намени.

– залиха на шеќерна репа-шеќер

193 мил. денари

– залиха на тутун

565 мил. денари

– залиха на оризова арпа-ориз

467 мил. денари

– залиха на вино

1.093 мил. денари

– залиха на пченка

137 мил. денари

– производство на пченица

1.680 мил. денари

4. Кредитите за намените од точка 1 на оваа Одлука банките можат да ги користат во височина до 40% од книговодствената состојба од кредитите дадени на крајните корисници, а најмногу до износот утврден во точка 2 и 3 од оваа Одлука. Основа за утврдување на вредноста на кредитираните залихи, односно на производството на пченица се пропишани заштитни цени или минималните откупни цени утврдени од Стопанската Комора на Република Македонија за производи за кои нема пропишано заштитни цени.

5. Крајните корисници на кредитите во смисла на одредбите на оваа Одлука се правни лица кои се занимаваат со производство и преработка на земјоделски производи, корисници на одделни земјоделски производи (фарми) и овластени лица за чување на одредени земјоделски производи кои се предмет на кредитирање, а крајни корисници на кредитите за производство на пченица се правни и физички лица кои поседуваат обработливи површини засеани со пченица.

6. Рефинансирањето на кредитите од точка 1 на оваа Одлука ќе се врши врз основа на определени исправи за кредитите дадени на крајните корисници.

Под определени исправи за рефинансирање на кредитите за залиха на одредени земјоделски производи во смисла на оваа Одлука се подразбираат:

- договор за краткорочен кредит одобрен на крајниот корисник;
 - налог за извршен пренос на средствата од страна на банката на жиро-сметката на крајниот корисник заверен во СОК.
 - потврда (извештај) од материјалното книговодство за извршен прием и ускладиштување на земјоделските производи;
 - фактури за извршен откуп на земјоделските производи.
- Под определени исправи за рефинансирање на кредитите за производство на пченица во смисла на оваа Одлука се подразбираат:
- договор за краткорочен кредит одобрен на крајниот корисник;
 - налог за извршен пренос на средствата на кредитот на жиро-сметката на крајниот корисник заверен во СОК;
 - извод од книговодствената состојба на кредитот кај банката;
 - калкулација за договореното производство;
 - купопродажен договор склучен меѓу производителот и организациите кои се бават со преработка, односно доработка на пченицата.

Исправите од став 2 и 3 од оваа точка, банката е должна да ги приложи при поднесувањето на барање за користење на кредити од примарната емисија.

7. Рокот за враќање на кредитите од точка 1 на оваа одлука се утврдува спрема реализацијата на залихите, со тоа што крајниот рок да не е подолг од 12 месеци кај кредитите за залиха на пченка, оризова арпа-ориз, шеќерна репа-шеќер и вино, но најдоцна до 31.10.1993 година и од 15 месеци кај кредитите за залиха на тутун но најдоцна до 31.05.1994 година, и од 12 месеци за кредитите за производство на пченица но најдоцна до 15 август 1993 година.

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/III-2/92
15 октомври 1992 година
Скопје

Претседател
на Народната банка на Македонија,
Гуверниер
м-р Борко Ставојески, с.р.

1216.

Врз основа на член 48 став 1 од Законот за девизното работење („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 71/86, 3/88, 59/88 и 85/89) и член 70 став 1 точка 29 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 26/92), Советот на Народната банка на Македонија, на својата III-та седница одржана на 15.X.1992 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЕ И НА ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ ДА ДРЖАТ ДЕВИЗИ НА СМЕТКА ВО СТРАНСТВО

1. Народната банка на Република Македонија може на претпријатие и на друго правно лице да им даде одобрение да држат девизи на сметка во странство, кај банка, под условите утврдени со оваа Одлука.

Одобрението од став 1 на оваа точка се издава врз основа на барање од претпријатието или друго правно лице најдолго за една година.

Ако работењето на претпријатието или на друго правно лице бара девизите да се држат во странство подолго од една година, должно е пред истекот на таа година, на Народната банка на Република Македонија да и поднесе ново барање.

2. Одобрение од точка 1 на оваа Одлука може да се даде:

1) За изведување инвестициони работи во странство, до 20% од вредноста на склучената работа и тоа:

- за авансот примен од странскиот партнер, ако тоа е неопходно за изведување на инвестициони работи во странство, или за странскиот кредит добиен за финансирање на таа работа, со доставување фотокопија од тој договор за изведување на инвестициони работи или фотокопија на договорот за кредит кон барањето за издавање на одобрение;

- за потребите на снабдувањето и одржувањето на деловна единица во странство – градилиште, преку која се изведуваат работите, за трошоците во врска со обезбедување на сместување, исхрана и престој на работниците за трошоците за личните доходи, даноци и осигурувања, како и за други трошоци во врска со редовното тековно одржување на просториите – во височина на едномесечните просечни трошоци за тие намени, врз основа на пресметка, што се поднесува кон барањето за издавање на одобрение;

2) За вредноста на локалната валута (која не може да се трансформира) за која е добиено одобрение од Народната банка на Република Македонија за наплата на дел од побарувањата во локалната (нетрансферирана) валута, со тоа што кон барањето се приложува односното одобрение;

3) За давање кауција или полагање депозит за квалитетно и навремено извршување на определени работи, ако странскиот содоговарач тоа го обусловува или пропис на односната земја на тоа обврзува, со поднесување на докази, и тоа: фотокопија на договор или на барањето на странскиот содоговарач, односно фотокопија за условите од распишаната лицитација или фотокопија на преводот на прописот на странската земја која предвидува обврска за давање кауција или полагање депозит за извршување на таа работа.

По исклучок од одредбата на точка 1 став 2 од оваа Одлука Народната банка на Република Македонија може да даде одобрение за држење на девизи според таа одредба и подолго од една година, а најдолго додека трае обврската од договорот;

4) За плаќање на трошоците за работа на претставништвото и на деловната единица што се основани во странство, според одредбите на Законот за надво-

решно-трговското работење („Сл. лист на СФРЈ“ бр 63/89) до височината на просечните месечни трошоци од претходната година утврдени врз основа на книговодствените податоци, што се прилагаат кон барањето за добивање одобрение;

5) За плаќање на трошоците на претпријатијата што даваат услуги во меѓународниот стоковен и патнички промет и на организациите за осигурување – до височината на просечните месечни трошоци од претходната година утврдени врз основа на книговодствените податоци, што се прилагаат кон барањето за добивање одобрение

Ако обемот на работењето на претставништвото и на деловните единици од одредбата под 4) и на претпријатијата од одредбата под 5) на ова точка во тековната година е поголем од обемот од претходната година, одобрение се издава до височината на трошоците на работењето во зависност од зголемениот обеом на приходите во тековната година;

Барањето на претпријатието и на друго правно лице треба да содржи основ, износ и вид на девизи за кои се бара одобрение, како и назив на земјата и на банката кај која се држат девизите, кои податоци Народната банка на Република Македонија посебно ги внесува во одобрението. Кон образложението барање се прилага и мислење од домашна овластена банка за бонитетот на странската банка, како и документација и податоци пропишани со оваа Одлука.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да се применува на територијата на Република Македонија Одлуката за условите за давање одобрение на организација на здружен труд и на друго општествено правно лице да држат девизи во странство („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 5/90)

4 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О бр 02-15/III-9/92

15 октомври 1992 година

Скопје

Претседател

на Народната банка на Македонија,

Гувернер

м-р Борко Станоевски, с.р.

1217.

Врз основа на член 58 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ, бр. 66/85, 71/86, 3/88, 59/88 и 85/89), Советот на Народната банка на Македонија на својата III-та седница одржана на 15.X.1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ОВЛАСТУВАЊЕ НА БАНКИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ПЛАТЕН ПРОМЕТ И КРЕДИТНИ РАБОТИ СО СТРАНСТВО, ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО КАКО И ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕВИЗНО – ВАЛУТНИ РАБОТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Народната банка на Република Македонија дава овластување за вршење на платен промет и кредитни работи со странство, на барање од банката, ако ги исполнува следните услови:

1) Од Народната банка на Република Македонија да добила дозвола за основање во согласност со одредбите на Законот за банките и другите финансиски организации и со своето работење да остварила зголемување на почетниот основачки влог најмалку во трикратен износ, или во претходната година да извршила плаќање спрема странство најмалку во износ од 15 милиони УСД.

За банките основани пред 27.04.1992 година почетниот основачки влог ќе се пресметува во висина на износот утврден со Одлуката за утврдување на височината на минималниот износ на основачкиот фонд на банката што се основа („Службен весник на Република Македонија“, бр. 31/92).

2) За обврските за плаќање спрема странство во моментот на издавањето на овластувањето, банката да располага со девизи на сметките во странство или во противвредност во денарски средства на сметките во земјата, најмалку во височина на едномесечните просечни плаќања спрема странство извршени во претходната година.

Под обврски за плаќање спрема странство во смисла на оваа поточка се подразбираат сите тековни плаќања, како и обврските за плаќање по кредити и депозити;

3) Банката технички да е опремена така да обезбедува навремено извршување на обврските спрема странство, како и ефикасно функционирање на информативниот систем;

4) Во организационите делови на работењето со странство банката да е стручно оспособена така да може да ги врши тековните работи со странство, што подразбира и оперативниот кадар да се служи со странски јазик, а раководителите на овие организациони делови активно да зборуваат еден од странските јазици;

5) Да воспостави мрежа на коренсподентски односи и контокорентни сметки со банки во странство, која обезбедува ефикасно и рационално вршење на платниот промет и кредитните работи со странство,

6) Во вршењето на платен промет и кредитни работи со странство да го остварува следното:

– уредно и во рокови да ги извршува втасаните обврски по странски кредити и меѓународни конвенции,

– уредно и во рокови да ги намирува обврските спрема Народната банка на Република Македонија по работите на платниот промет и кредитните односи со странство, како и обврските спрема други банки по девизната позиција;

– на корисниците на наплати од странство, уредно и во рокови да им ја исплаќа денарската противвредност и на ист начин да обезбедува наплатата на денарската противвредност за плаќањата во странство;

2. Народната банка на Република Македонија дава на банките овластување за вршење платен промет со странство, ако ги исполнува следните услови:

1) Ако ги исполнува условите од точка 1 одредби под 1), 3), 4) и 5), освен обврската за отворање контокорентни сметки, и одредбата 6).

2) Ако на Народната банка на Република Македонија ѝ поднесе доказ дека платен промет со странство може да врши преку сметка во странство на банка овластена за вршење платен промет и кредитни работи со странство.

3. Народната банка на Република Македонија ѝ дава на банката, на нејзино барање, овластување за вршење на девизно-валутни работи во земјата;

1) Ако добила дозвола за основање во согласност со одредбите на Законот за банките и другите финансиски организации;

2) Ако со актите за основање на банката е предвидено банката да може да врши и девизно-валутни работи во земјата;

3) Ако банката тие работи ги врши во согласност со прописите за девизното работење и прописите за вршење на менувачки работи и промет на ефективни странски пари во Република Македонија.

4) Ако располага со стручен кадар за успешно вршење на девизно-валутни работи;

5) Ако располага со соодветни простории и опрема за успешно вршење на овие работи.

4. Барање за добивање овластување од точка 1, 2 и 3 на оваа одлука банката поднесува до Народната банка на Република Македонија.

5 Народната банка на Република Македонија го контролира исполнувањето на условите од точка 1 на оваа одлука заради преземање на мерки во случаи на неисполнување на условите, согласно Одлуката за начинот на вршење контрола и за мерките спрема банките и другите финансиски организации („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 36/91 и 58/91)

6. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да се применува, на територијата на Република Македонија, Одлуката за условите за давање овластување на банките за вршење платен промет и кредитни работи со странство како и овластувањето за вршење на девизно-валутни работи во Југославија („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 88/89).

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О бр 02-15/III-8/92
15 октомври 1992 година
Скопје

Претседател
на Народната банка на Македонија,
Гувернер
м-р Борко Станоевски, с.р.

1218

Врз основа на член 18 став 1 точка 7 и член 70 став 1 точка 17 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 26/92), Советот на Народната банка на Македонија, на својата III-та седница, одржана на 15.X.1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА МИНИМАЛНИТЕ ОПШТИ УСЛОВИ НА КРЕДИТНАТА СПОСОБНОСТ НА БАНКИТЕ И НА ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Со оваа одлука Народната банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народна банка) ги утврдува минималните општи услови на кредитната способност што банката и друга финансиска организација е должна да ги исполнува и тоа:

– навреме да ги намирува своите обврски во земјата;

– навреме да ги намирува своите обврски спрема Народната банка по сите основи;

– во претходниот месец да не користела кредит за одржување на дневна ликвидност од примарната емисија подолго од пропишаниот број работни денови во месецот;

– во претходниот пресметковен период да ги исполнува пропишаните обврски за одржување на минималната ликвидност на банките, односно на посебната резерва на ликвидноста;

– во претходните 15 дена, подолго од 3 работни дена да не е евидентиран износ на средствата што недостигаат на жиро-сметката на банката.

Како работен ден, во смисла на оваа одлука, не се смета саботата, доколку таа е неработна;

– во претходните 30 дена да не користела позајмица од Народната банка врз основа на гаранција на Народната банка за штедните влогови и тековни сметки на граѓаните во денари кај банките и Поштенската штедилница;

– да нема втасани, а ненаплатени побарувања по дадени кредити и други пласмани по кои не превзела мерки за принудна наплата во рок од 15 дена од денот на втасаноста и по кои во законскиот рок не го извршила отписот на побарувањата, и

– да се придржува кон прописите за ажурно водење и доставување на книговодствени податоци во пропишаниот рок до Народната банка.

Доколку Народната банка не располага со податоци за исполнување на некои од условите наведени во став 1 на ова точка, ќе бара од банката да презентира дополнителни податоци заверени од страна на директорот – претседателот на банката.

2. Народната банка не може, да и одобри кредит или друг пласман на банката која не исполнува било кој од условите на кредитната способност од точка 1 на оваа одлука.

По исклучок од став 1 на оваа точка, Народната банка може да дава кредити за дневната ликвидност на банките, заеми врз основа на гаранција на Народната банка по штедните влогови и тековните сметки на граѓаните во денари и аванси по менувачки работи под условите пропишани за давање на овие пласмани.

3. Народната банка не може да и одобри кредит или друг пласман на банката кога врз основа на наодите на контролата извршена во банката и контролата извршена врз основа на извештај и друга документација, констатира дека банката во своето работење не се придржувала кон законите, прописите и мерките со кои се регулирани паричното, кредитното и девизното работење, како и монетарната, девизната и кредитната политика.

4 За време додека не ги исполнува пропишаните услови од оваа одлука банката не може, да го зголемува обемот на кредитите и другите пласмани. Под кредити и други пласмани, во смисла на став 1 од оваа точка, се подразбираат пласманите пропишани со Одлуката за Методологијата на утврдување на вкупните пласмани на банките, меѓубанкарските пласмани и пласманите во благајнички записи на Народната банка на Македонија.

5. Под друга финансиска организација во смисла на оваа одлука, се подразбира Поштенската штедилница.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да се применува на територијата на Република Македонија Одлуката за минималните општи услови на кредитната способност на банките и на другите финансиски организации („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 22/90).

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/III-7/92 на Народната банка на Македонија,
15 октомври 1992 година
Скопје

Претседател
Гувернер
м-р Борко Станоевски, с.р.

1219.

Врз основа на член 18 став 1 точка 6 и член 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 26/92), Советот на Народната банка на Република Македонија, на својата III-та седница, одржана на 15. X. 1992 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ И НА ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ДНЕВНАТА ЛИКВИДНОСТ

1. Народната банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народна банка) им дава на бан-

ките краткорочни кредити за одржување на нивната дневна ликвидност (во натамошниот текст: Кредит за ликвидност) во височина, под услови и на начин што се утврдени со оваа одлука.

2. Кредит за ликвидност Народната банка дава врз основа на следните хартии од вредност со кои банките располагаат:

1) Благајнички записи на Народната банка на Македонија и тоа:

– благајнички записи што банките се должни да ги запишат врз основа на прописот за начинот на одржување на минималната ликвидност на банките до износ од 50% од номиналната вредност на тие записи;

– доброволни благајнички записи до износ од 100% од номиналната вредност на тие записи;

2) Хартии од вредност што ги издала Републиката до износ од 100% од номиналната вредност на тие хартии што втасуваат во рок од 6 месеци од денот на користењето на кредитот;

3) Есконтирани меници што ги издале претпријатијата со рок од 2 или повеќе месеци, на кои банките дале авали во височина од 20% од номиналната вредност на мениците кои втасуваат до 30 дена.

3 Кредит за ликвидност банката може да користи под услов во изминатите 30 дена да немала втасани ненамирани обврски по кредитот за ликвидност.

4. Во деновите на користење кредит за ликвидност, во смисла на оваа одлука, банката не може да дава кредити, други пласмани, ниту да купува девизи од Народната банка на Македонија.

Под кредити и други пласмани, во смисла на оваа Одлука, се подразбираат пласманите пропишани со одлуката за Методологијата на утврдување на вкупните пласмани на банките („Службен весник на Република Македонија“, бр. 31/92), меѓубанкарските пласмани и пласманите во благајнички записи на Народната банка на Македонија

5. Кредит за ликвидност во смисла на оваа одлука, банката може да користи непрекинато или со прекини најмногу 10 работни дена во месецот, без оглед на износот на користениот кредит. Како ден на почетокот на користењето на кредитот се смета денот кога на банката и се пренесени средствата на нејзината жиро-сметка, а денот кога банката ќе го врати кредитот не се смета како ден на користење на кредитот. Ако банката го врати кредитот истиот ден кога средствата и се пренесени на жиро-сметката, ќе се смета дека кредитот го користела во траење од еден ден.

Како работен ден, во смисла на оваа одлука не се смета саботата доколку таа е неработна.

6 Хартиите од вредност врз основа на кои банката користи ломбарден кредит или кредит врз основа на хартии од вредност не можат да бидат основа за користење на кредит за ликвидност во смисла на оваа одлука

7. Кредит за ликвидност под условите од оваа одлука Народната банка на Македонија може да им одобрува и на другите финансиски организации.

Како други финансиски организации, во смисла на став 1 од оваа точка се смета Поштенската штедилница.

8 Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да се применува на територијата на Република Македонија Одлуката за условите и начинот на давање кредити на банките и на другите финансиски организации за одржување на дневната ликвидност („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 91/91).

9. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр 02-15/III-6/92
15 октомври 1992 година
Скопје

Претседател
на Народната банка на
Македонија,
Гувернер
м-р Борко Станоевски, с.р.

1220.

Врз основа на член 14 и член 70 став 1 точка 9 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 26/92), Советот на Народна банка на Македонија, на својата III-та седница одржана на 15. X. 1992 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ И УСЛОВИТЕ ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ НА КРЕДИТИТЕ ШТО БАНКИТЕ ИМ ГИ ДАЛЕ НА КРАЈНИТЕ КОРИСНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗВОЗНИТЕ РАБОТИ ВО 1992 ГОДИНА

1 Во Одлуката за утврдување на износот и условите за рефинансирање на кредитите што банките им ги дале на крајните корисници за финансирање на извозните работи за 1992 година („Службен весник на Република Македонија“, бр. 45/92), во точката 4 „точката“ се заменува со записка и се додава текстот:

„Под услов да се поднесе доказ дека крајниот корисник на кредитот во законски рок го внел девизиот прилив по претходно пријавениот извоз на стоки и услуги.

2 Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

О. бр 02-15/III-5/92
15 октомври 1992 година
Скопје

Претседател
на Народната банка на
Македонија,
Гувернер
м-р Борко Станоевски с.р.

1221.

Врз основа на член 14 и член 70 став 1 точка 9 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 26/92), Советот на Народната банка на Република Македонија, на својата III-та седница одржана на 15. X. 1992 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ И УСЛОВИТЕ ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ НА КРЕДИТИТЕ ШТО БАНКИТЕ ИМ ГИ ДАЛЕ НА КРАЈНИТЕ КОРИСНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ГОЕЊЕ НА ДОБИТОК, РИБИ, ЖИВИНА И ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЕКО

1 Во Одлуката за утврдување на износот и условите за рефинансирање на кредитите што банките им ги дале на крајните корисници за финансирање на гојење на добиток, риби, живина и производство на млеко („Службен весник на Република Македонија“, бр. 45/92) во точка 2 износот „1.462.612.065“ се менува и изне-

сува „2.469.612.065“, а во истата точка под алинеја 1 износот од „500.000.000“ се менува и изнесува „1.507.000.000“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/III-4/92
15 октомври 1992 година
Скопје

Претседател
на Народната банка на
Македонија,
Гувернер
м-р Борко Сташовски, с. р.

1222.

Врз основа на член 14 и член 70 став 1 точка 9 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 26/92), Советот на Народната банка на Република Македонија, на својата III-та седница одржана на 15.X.1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ И УСЛОВИТЕ ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ НА КРЕДИТИТЕ ШТО БАНКИТЕ ИМ ГИ ДАЛЕ НА КРАЈНИТЕ КОРИСНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАЛИХАТА НА МАСЛОДАЈНИ РАСТЕНИЈА ОД РОДОТ 1992 ГОДИНА

1. Во Одлуката за утврдување на износот и условите за рефинансирање на кредитите што банките им ги дале на крајните корисници за финансирање на залихата на маслодајни растенија од родот 1992 година („Службен весник на Република Македонија“, бр. 45/92), во точка 2 износот „1.313.605.748“ се менува и изнесува „4.153.605.748“, а во истата точка под алинеја 1 износот од „500.000.000“ се менува и изнесува „3.340.000.000“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/III-3/92
15 октомври 1992 година
Скопје

Претседател
на Народната банка на Македонија,
Гувернер
м-р Борко Сташовски, с. р.

1223.

Врз основа на член 15 и член 70 став 1 точка 11 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 26/92), Советот на Народната банка на Република Македонија на својата III-та седница одржана на 15.X.1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЕСКОНТНАТА СТАПКА НА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за есконтната стапка на Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 26/92) во точка 1 процентот „170“ се менува со процентот, „410“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/III-1/92
15 октомври 1992 година
Скопје

Претседател
на Народната банка на Македонија,
Гувернер
м-р Борко Сташовски, с. р.

1224.

Врз основа на член 91^a од Законот за авторско право кој се применува врз основа на член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија, Сојузот на композиторите на Македонија (СОКОМ) пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ЈАВНО ИЗВЕДУВАЊЕ И СООПШТУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ ДЕЛА ВО ЈАВНОСТА

Член 1

За јавно изведување и соопштување во јавноста (во натамошниот текст: изведување) музички дела што ги штити СОКОМ, освен нивно пренесување и емитување преку установите на радиодифузијата, кои се регулирани со посебен договор за плаќање надомест со СОКОМ, се наплатува надомест по Тарифата за надоместоците за јавно изведување и соопштување на музички дела во јавноста (во натамошниот текст: Тарифа) која е составен дел на овој правилник.

Надоместоците од став 1 на овој член ги наплатува СОКОМ преку Службата за заштита на авторски музички права (ЗАМП), во смисла на член 91 од Законот за авторско право.

Член 2

Надомест не се плаќа за изведување музички дела:

- 1) заради настава и во вид на настава – ако не се врши наплатување на влезни билети или друго наплатување;
- 2) на школски свечености – ако пристапот е бесплатен;
- 3) на концерти и приредби што се организираат за хумани цели (со помош на Црвениот крст, за организациите на слепите, глувонемите и сл.) – ако изведувачите настапуваат бесплатно.

Приредувачите на музички манифестации за хуманитарни цели се ослободуваат од обврската за плаќање надомест само на делот од приходот што фактички се уплатува за хумани цели, а на останатиот дел од приходот надомест се наплатува во предвидениот износ.

Член 3

Под музички дела, во смисла на овој правилник, се подразбираат несценски музички дела, со зборови или без зборови, и фрагменти од сценски музички дела (опери, оперети и др.), што не претставуваат драмски целини.

Како жива музика, во смисла на овој правилник, се смета музиката што изведувачите ја изведуваат непосредно.

Како механичка музика, во смисла на овој правилник, се подразбира музика што се изведува со инструменти за механичка репродукција (грамофон, музички автомат, магнетофон, касетофон и др.) или што ѝ се соопштува на јавноста преку радиоапарати, телевизори, видеорекордери, звучници и сл.

Член 4

Бруто – приход, во смисла на овој правилник, претставува вкупната наплата оставарена со продажба на влезни билети или други форми на наплатување (резервации, зголемување на цените на јадењата и пијачките, со задолжителна или незадолжителна консумација, без оглед на тоа дали вечерната цена се зголемува или дневната цена се намалува, сервис, музички денар, туристички денар, томбола, лотарија и сл.)

Основица за пресметување на надоместот што се наплатува за концерти за сериозна музика од Тар.бр. 1 претставуваат:

1) приходот остварен со продажба на влезни билети,

2) троноците за сала;

3) нето личниот доход на изведувачите и на диригентот за соодветниот концерт или

4) хонорарите на изведувачите и на диригентот.

Нето личниот доход во став 2 точка 3 се пресметува така што вкупните лични доходи на изведувачите во соодветниот месец се делат со вкупниот број на извршени термини (служби) во тој месец. Вака добиената вредност на еден термин се множи со бројот на термините остварени за реализација на концерти за кој се наплатува надомест.

Изведувачки хонорар, во смисла на овој правилник, претставува и закупнината (надоместот) или друга форма на троноци што корисникот ги плаќа за апаратите за механичка репродукција на музиката.

Член 5

Висината на надоместот за изведување на музички дела се утврдува во процент од бруто – приходот што приредувачот, односно организаторот на јавното изведување (во натамошниот текст: корисникот) го остварува при тоа изведување, во процент од бруто – износот на хонорарот на изведувачот или во паушален износ.

Надоместот на одреден износ се утврдува во бодови, а вредноста на бодот се искажува во денари.

Вредноста на бодот во Тарифата изнесува 12,00 денари.

Член 6

Висината на надоместот се утврдува во процент од бруто – приходот ако при изведувањето на музички дела се врши наплатување на влезни билети или друго наплатување. Тој надомест не може да биде помал од најнискиот износ на надоместот предвиден во соодветниот тарифен број.

Член 7

Висината на надоместот се утврдува во процент од бруто – износот на хонорарот на изведувачите ако при изведувањето на музички дела не се врши наплатување на влезни билети или друго наплатување, а изведувачите примаат хонорар. Тој надомест не може да биде помал од најнискиот износ на надоместот предвиден во соодветниот тарифен број.

Ако при изведувањето на музички дела не се врши наплатување на влезни билети или друго наплатување и ако изведувачите не примаат хонорар, надоместот за изведување се утврдува во висина на најнискиот износ на надоместот наведен во соодветниот тарифен број.

Член 8

Корисникот е должен од надлежната организација за заштита на авторски музички права да обезбеди дозвола осум дена пред одржувањето на приредбата, а најдоцна 24 часа пред одржувањето на приредбата, како и во рок од осум дена по одржувањето да достави званични точни податоци кои служат како основа за утврдување и распределба на авторскиот надомест (само за концертна дејност).

Доколку корисникот не достави точни податоци од став 1 на овој член, висината на надоместот се утврдува во износ зголемен за 50%.

Член 9

Ако се утврди дека музичкото дело е користено без претходна дозвола (чл. 27 ст. 3 и 4 од Законот за авторско право), висината на надоместот се утврдува во двосен износ.

Член 10

Ако музичките дела се користени без претходна дозвола (неовластено користење) и ако за таквото користење е предвиден надомест во месечен паушален износ, ќе се смета дека делата се користени во текот на целиот месец во кој е утврдено неовластено користење, без оглед на бројот на деновите во кои навистина се користени.

Член 11

Ако на една приредба или кај еден корисник настапуваат повеќе изведувачки состави, повеќе одделни музичари – изведувачи или се користат повеќе апарати за изведување на механичка музика, надомест се плаќа посебно за секој состав, за секој одделен изведувач односно за секој апарат.

Член 12

Ако ист изведувачки состав или одделен музичар – изведувач изведува музичко дело или последовно на две или повеќе места, или ако ист апарат се употребува последовно на две или повеќе места на ист или друг корисник, надоместок се плаќа за секое одделно изведување на секое од тие места.

Член 13

Корисникот плаќа надомест без оглед на тоа кој или дали ангажирал изведувачки состав или одделен музичар – изведувач, како и без оглед на тоа кој е сопственик на апаратот или инструментот.

Корисникот е должен да овозможи на организацијата за заштита на авторски музички права (ЗАМП) – увид во документацијата која служи како основа за утврдување и распределба на авторскиот надомест.

Член 14

Сопственикот на просторијата, стадионот и сл. (закуподавецот) е должен да состави со корисникот договор за условите под кои се изведуваат заштитени музички дела и на организацијата за заштита на авторски музички права да им овозможи увид во договорот и во записникот за бруто – приходот остварен од продадените влезни билети. Во спротивно, солидарно одговара за плаќање на авторскиот надомест и за доставување на програмата.

Ако закуподавецот од став 1 на овој член ѝ овозможи на неовластена организација или лице да организира музичко – забавна приредба и одбегне плаќање на пропишаниот авторски надомест, должен е тој надомест да го плати и да ја достави програмата.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 15

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за надоместоците за јавно изведување и соопштување на музички дела во јавноста („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 74/89).

Член 16

Овој правилник влегува во сила 8 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-111

9 октомври 1992 година
Скопје

Сојуз на композиторите на
Македонија
Претседател,
проф. д-р Тома Прошев, с.р.

ТАРИФА ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ЈАВНО ИЗВЕДУВАЊЕ И СООПШТУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ ДЕЛА ВО ЈАВНОСТА

А. НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ ДЕЛА НА ПРИРЕДБИ

I. Музички приредби

Тарифен број 1

Надоместот се плаќа во износ.

Реден број	Вид на приредбата	влез со наплата на влезен билет или друга форма на наплатување	Влез бесплатен	Минимален надомест во бодови
1	Концерт на сериозна музика	6% од бруто приходот	6% од хонорарот на изведувачите	100
2	Концерт на забавна музика, шоу, дела на заштитени автори во духот на народната музика, концерт на изворна и обработена народна музика (песни и игри) и слично	10% од бруто приходот	10% од хонорарот на изведувачите	150
3	Академија, прослава и слично	6% од бруто приходот	6% од хонорарот на изведувачите	100
4	Балетен дивертисман, танцови реви, танцови натпревари и реви на мраз	6% од бруто приходот	6% од хонорарот на изведувачите	100
5	Променаден концерт	6% од бруто приходот	6% од хонорарот на изведувачите	100

Надомест за изведување на музички дела според овој тарифен број се наплатува и на приредби како што се: музички фестивал, музичка свеченост, собир на народна музика, музичко натпреварување, демонстрација на музика и слично, со тоа што стапката се определува според видот на музиката.

Ако на иста приредба се изведуваат повеќе видови музика (сериозна, забавна, народна) се применува просечна стапка од овој тарифен број.

II. Забавни приредби Тарифен број 2

Надомест се плаќа по приредба во износ:

Реден број	Вид на приредбата	влез со наплата на влезен билет или друга форма на наплатување	Влез бесплатен	Минимален надомест во бодови
1	Игранка, другарска вечер, свадба, прослава, банкет, матурска, бродошка, клубска вечер и слично	10% од бруто-приходот	10% од хонорарот на изведувачите	150
2	Забава, бал, маскенбал, пречек на нова година и сл	12% од бруто-приходот	12% од хонорарот на изведувачите	200

Корисникот на музички дела кој не води точна книговодствена евиденција за наплатените влезни билети или други облици на наплатување, плаќа, во смисла на став 1 од овој тарифен број, 5% од вкупниот бруто-приход остварен во текот на целиот календарски месец (или на забавната приредба) во кој е утврдена наплатата на влезни билети или други форми на наплатување, без оглед на бројот на деновите во кои се наплатувани влезни билети или други форми на наплатување. Ако корисникот на музички дела не води точна книговодствена евиденција со документација за разграничување на основот, тогаш надоместот се утврдува во износ од 40% на име влезница или друга форма на наплата и 60% на име задолжителна консумација.

Ако покрај влезните билети или други форми на наплатување се наплатува и задолжителна консумација (вечера, мени и сл.) на име надомест за изведување на музички дела се наплатува, освен надоместот од овој тарифен број, и 4% од бруто приходот од задолжителната консумација. Надомест за изведување во наведениот износ се наплатува и кога се наплатува консумација без наплатување на влезен билет.

Ако корисникот на музички дела не води точна книговодствена евиденција со документација за наплатените задолжителни консумации, тогаш тој, во смисла на став 3 од овој тарифен број, плаќа 5% од вкупниот бруто приход остварен во текот на целиот календарски месец (или на забавната приредба) во кој е утврдена наплата за задолжителни консумации, без оглед на бројот на деновите во кои задолжителната консумација навистина е наплатувана.

Корисниците на музички дела – самостојни угостителски дуќани (граѓански правни лица) плаќаат авторски надомест во височина што одговара на надоместот утврден според приходите на соодветниот корисник на средства во општествена сопственост кој води точна книговодствена евиденција за бруто приходот или кој плаќа авторски надомест врз основа на договор за користење на музички дела.

III. Други приредби

1. Модни реви, избор на убавица и слично:

Тарифен број 3

Надомест за изведување се плаќа по приредба и тоа:

- 1) со наплата на влезен билет или друга форма на наплата 4% од бруто-приходот;
- 2) ако влезот е бесплатен:
 - а) ако се изведува жива музика – 4% од хонорарот на изведувачите
 - б) ако се користи механичка музика 250 бода

Ако приредбата има концертен дел, надоместот се плаќа по тарифниот број 1 на оваа тарифа.

2. Циркуски претстави

Тарифен број 4

Ако се изведува жива или механичка музика, надоместот се плаќа од претстава:

- 1) до 200 седишта 60 бода
- 2) од 201 до 500 седишта 90 бода
- 3) повеќе од 500 седишта 120 бода

3. Артистички приредби

Тарифен број 5

Ако се изведува жива или механичка музика, се плаќа 4% од бруто-приходот од приредбата.

4. Спортски и физкултурни приредби**Тарифен број 6**

На игралишта, стадионите, пливалиштата и др. за изведување на механичка или жива музика пред почетокот на приредбата, во паузата или по приредбата, надоместот се плаќа по приредба:

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| 1) до 10.000 седишта | 150 бода |
| 2) преку 10.000 до 30.000 седишта | 250 бода |
| 3) повеќе од 30.000 седишта | 350 бода |

За изведување на музика на самата приредба (механичка или жива музика), при која се изведува физкултурна програма, се плаќа 2% од бруто-приходот на влезниот билет односно хонорарот на изведувачите, а најмалку во двоен износ од ст. 1 на овој тарифен број, ако со овој Правилник не е определено поинаку.

Ако приредбата има концертен дел, надоместот се плаќа по тарифниот број 1 на оваа тарифа.

5. Изведување на музички сценски дела при прикажување на сценски дела**Тарифен број 7**

За ненарачани музички дела што се изведуваат во драмско-сценски дела, било како музичка придружба или како илустрација, или се вклопени во самиот драмски текст, или се користат пред почетокот, во паузата или по претставата, надоместот се плаќа по претстава:

Ред бр.	Траење на музиката	влез со наплата на влезен билет или друга форма на наплатување	Влез бесплатен влез	минимален надомест во бодови
1.	до 10 минути	2% од бруто приходот	2% од хонорарот на изведувачите	100
2.	до 20 минути	3% од бруто приходот	3% од хонорарот на изведувачите	150
3.	до 30 минути	4% од бруто приходот	4% од хонорарот на изведувачите	220
4.	повеќе од 30 мин	5% од бруто приходот	5% од хонорарот на изведувачите	250

IV. Свирачи поединци**Тарифен број 8**

Надомест плаќаат свирачите поединци за изведување на музички дела:

- | | |
|--|----------|
| 1) на саеми, панаѓури и сл. дневно | 60 бода |
| 2) на свадби кои не се организирани во јавни локала, по свадба | 80 бода |
| 3) договорен годишен паушал од | 300 бода |

На инвалиди со над 50% инвалидност надоместот им се намалува за 50%.

Б НАДОМЕСТ ЗА ПОВРЕМЕНО ИЛИ ПОСТОЈАНО ИЗВЕДУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ ДЕЛА**V. Угостителски дуќани****ЖИВА МУЗИКА****Тарифен број 9**

1. Надоместот за изведување на жива музика во угостителски дуќани во кои не се наплатуваат влезни билети или задолжителни консумации изнесува месечно:

Број на столови во затворен или отворен простор, односно можеј број посетители	Траење на изведувањето на жива музика	
	(до 24 часот)	(по 24 часот)
	Бодови	
до 40	400	600
од 41 до 80	500	700
од 81 до 120	600	800
од 121 до 180	700	900
од 181 до 240	800	1.000
од 241 до 300	900	1.100
од 301 до 360	1 000	1.300
од 361 до 420	1 100	1 400
од 421 до 480	1 200	1 500
од 481 до 540	1 300	1 600
од 541 до 600	1 400	1.700
од 601 до 660	1.500	2 000
од 661 до 720	1.600	2.100
од 721 до 780	1 700	2.200
од 781 до 840	1 800	2 300
од 841 до 900	1.900	2 400
повеќе од 900	2 000	2.500

За поединечно изведување надоместот се плаќа по тарифниот број 2 на оваа тарифа, а најнизок износ е 50% од утврдениот износ во овој тарифен број според бројот на столици, односно можниот број на посетители на ден. Во барови и слични локала во кои се игра, надоместот се плаќа за 100% повеќе од надоместоците наведени во оваа точка.

2. Во угостителските дуќани во кои се наплатуваат влезни билети или задолжителни консумации, надоместот се плаќа според тарифниот број 2 на оваа тарифа.

3. За деновите кога во угостителскиот дуќан се користи музика подолго или од посетителите се наплатуваат влезни билети, резервации, задолжителна консумација или зголемена цена и сл. (пречек на нова година, забава, бал, маскен бал, свадба, прослава, банкет, матурска, бруцошка, клубска вечер и сл.), покрај месечниот износ на надоместот, угостителскиот дуќан плаќа и посебен надомест за изведување, според тарифниот број 2 на оваа тарифа.

Угостителскиот дуќан не може да ја исклучува својата обврска во поглед на јавното изведување на музички дела и да ја пренесува врз корисникот на своите услуги, врз организаторите или изведувачите на музичко-забавната програма.

4. Угостителските дуќани во кои, во случаите од точка 3 на овој тарифен број, не се даваат угостителски услуги, плаќаат и посебен надомест во најголем износ по основот од точка 3 на овој тарифен број што се наплатува во таков или во сличен угостителски дуќан.

МЕХАНИЧКА МУЗИКА**Тарифен број 10**

1. Надоместот за изведување на музика преку радио-апарати, грамофони или магнетофони во угостителски дуќани, освен во баровите и слични локала, изнесува месечно 50 бодови.

За изведување на механичка музика со озвучување во барови, диско-клубови и видео-клубови и слични локала, како и во угостителски дуќани, надоместот се плаќа по тарифниот број 9 на оваа тарифа.

Ако во локалитите се наплатуваат влезни билети или задолжителна консумација, односно се исплатува закупнина (надомест за апаратот за механичка репродукција на музика), надомест се плаќа според тарифниот број 2 на оваа тарифа.

2. Надоместот за изведување на музика преку телевизори во угостителски дуќани изнесува 50 бодови месечно.

3. Надомест за користење или пренесување на музика во секоја друга просторија по пат на грамофон, магнетофон, касетофон, музички автомат, радиоапарат, телевизор, видео рекордер, звучник и слично изнесува месечно:

а) по едно средство (апарат)	50 бода
б) озвучување, основен надомест	200 бода
в) озвучување, по еден звучник	10 бода

Ако изведувањето на механичка музика од оваа точка се пренесува во уг. дуќани од точка 1 став 2 на овој тарифен број, надоместот се плаќа по тарифниот број 9 на оваа тарифа.

VI. Мензи, бифеа, ресторани во претпријатија, организации и државни органи

Тарифен број 11

Надомест се плаќа месечно за изведување музика по пат:

1) грамофон или магнетофон	30 бода
2) радио-апарат или телевизор	30 бода

VII. Одморалишта и планинарски домови

Тарифен број 12

Надомест се плаќа месечно за изведување на музика по пат:

1) грамофон или магнетофон	30 бода
2) радио-апарат или телевизор	30 бода

VIII. Трговски дуќани, агенции и други деловни простории

Тарифен број 13

Надомест се плаќа месечно за изведување на музика во:

1) Стоковни куќи и дуќани преку:	
а) грамофон или магнетофон, по едно средство (Апарат)	40 бода
б) радио-апарат или телевизор по едно средство (апарат)	40 бода
в) озвучување, основен надомест	100 бода
г) озвучување, по еден звучник	10 бода

Ако се користат повеќе средства (апарати), надоместот може да се договори и во месечен паушален износ, земјаќи го во предвид бројот на средствата (апаратите) што се користат:

2. во продавници, млекарници, бензински станици и сл. преку:	
а) грамофон или магнетофон	40 бода
б) радио-апарати или телевизори	40 бода
в) озвучување, основен надомест	100 бода
г) озвучување, по еден звучник	10 бода

3. во туристички и други агенции, претставништва и други простории во кои се работи со странки преку:

а) грамофон или магнетофон	40 бода
б) радио-апарат или телевизор	40 бода
в) озвучување, основен надомест	100 бода
г) озвучување, по еден звучник	10 бода

IX. Саеми

Тарифен број 14

За изведување механичка музика, освен музика од музички автомат, надомест се плаќа во висина од 300 бода дневно.

X. Занаетчиски дуќани

Тарифен број 15

Надомест се плаќа месечно за изведување на музика во:

1) слаткарници, преку:	
а) грамофон или магнетофон	50 бода
б) радио-апарати или телевизори	50 бода
2) берберско-фризерски дуќани преку:	
а) радио-апарати, грамофони или магнетофони	50 бода
3) салон за чистење чевли и слично:	
а) грамофон или магнетофон	50 бода
б) радио-апарат или телевизор	50 бода
4) други занаетчиски дуќани преку:	
а) грамофон или магнетофон	50 бода
б) радио-апарат или телевизор	50 бода

XI. Претпријатија, односно организации

Тарифен број 16

Надоместот изнесува месечно и тоа:

1) како основен надомест за озвучување	100 бода
2) за секој звучник	10 бода

XII. Превозни средства

Тарифен број 17

Надоместот се плаќа месечно за изведување на музика и тоа:

1) на бродови и тоа по пат на:	
а) жива музика и мех. музика со озвучување	по тарифен број 9 на оваа тарифа
б) механичка музика, по едно средство (апарат), освен музика од музички автомати од тарифниот број 28 на оваа тарифа	50 бода
в) озвучување, по звучник	10 бода
2) во автобуси, возови или авиони за изведување механичка музика:	
а) по автобус	30 бода
б) по озвучен вагон	30 бода
в) по авион	100 бода

За возови кои немаат постојани вагони, надоместот може да се договори во месечен паушален износ:

3) на автобуски или железнички станици, на бродски пристаништа и аеродроми и тоа:	
а) механичка музика по едно средство (апарат), освен музика од муз. автомат од тарифниот број 28 на оваа тарифа	30 бода
б) преку озвучување, по звучник	5 бода
4) во рекламни автомобили (автомобили во кои во текот на возењето се врши рекламирање со мех. музика) – дневно	15 бода

XIII. Кина

Тарифен број 18

Надоместот за изведување на музика преку грамофон, магнетофон, радио-апарат или некое друго механичко средство пред почетокот на претставата, во паузата или по претставата во кино, се плаќа месечно по следната табела:

Број на седишта	Број на претстави неделно	
	до 8	повеќе од 8
до 600	40	50
преку 600	60	100

XIV. Читални**Тарифен број 19**

За изведување механичка музика, освен музика од музички автомати, надомест се плаќа во висина од 20 бодови месечно

XV. Месни заедници, општествени или клунски просторни**Тарифен број 20**

Надомест се плаќа месечно за изведување механичка музика по пат на:

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1) грамофон или магнетофон | 30 бода |
| 2) радио-апарат или телевизор | 20 бода |

Надомест за изведување музички дела, со наплата на влезни билети или други форми на наплатување, или со играчка (диско-клубови и др.), се плаќа според тарифниот број 2 на оваа тарифа, со тоа што може да се договори и во паушален износ

XVI. Изложби, галерии, музеи**Тарифен број 21**

Надомест се плаќа месечно за изведување на:

- | | |
|--|---------|
| 1) механичка музика, освен од муз. автомат | 30 бода |
| 2) музика по пат на озвучување, по звучник | 5 бода |

XVII. Армија на Република Македонија**Тарифен број 22**

Надомест за изведување музички дела во армијата на Република Македонија за службени цели се плаќа според спогодба.

Под изведување на музички дела за службени цели во армијата на Република Македонија се подразбира изведување на музички дела во касарните и гарнизоните за војниците, при дочек и испраќање на државни делегации, при воени паради и слично

Ако музичките дела не се изведуваат за целите од став 2 од овој тарифен број, на таквото изведување ќе се применува соодветниот тарифен број на оваа тарифа.

XVIII. Спортски игралишта, плажи и кампови**Тарифен број 23**

Надомест се плаќа месечно за изведување на:

- | | |
|---|----------|
| 1) Механичка музика, освен од музички автомат | 100 бода |
| 2) музика по пат на озвучување, по звучник | 10 бода |

XIX. Салони за забава, забавни паркови и вртелешки**Тарифен број 24**

Надомест се плаќа за изведување механичка музика и тоа:

- | | |
|---------------------------------|----------|
| 1) во салони за забава, месечно | 150 бода |
| 2) во забавни паркови, дневно | 30 бода |
| 3) вртелешка, дневно | 5 бода |

XX. Школи за играње**Тарифен број 25**

Надомест месечно изнесува, без оглед на видот на музиката:

150 бода

XXI. Месни разгласни станици**Тарифен број 26**

Надомест се плаќа за изведување на механичка музика и тоа:

- | | |
|------------|----------|
| 1) дневно | 10 бода |
| 2) месечно | 100 бода |

XXII. Локални радио станици**Тарифен број 27**

Надомест се плаќа месечно, према траењето на емисиите во неделата и тоа:

- | | |
|-----------------------|----------|
| 1) до 15 часови | 50 бода |
| 2) од 15 до 30 часови | 100 бода |
| 3) од 30 до 40 часови | 150 бода |
| 4) преку 40 часови | 200 бода |

Локалните радио станици, кои остваруваат посебни приходи од пропаганда, реклами, желби на слушателите и слично покрај надоместот од став 1 на овој тарифен број, наплатуваат уште и 4% од тие бруто приходи.

XXXIII. Музички автомати**Тарифен број 28**

За изведување музика од музички автомати без екран, надомест се плаќа 100 бодови месечно.

1225.

Врз основа на член 7 од Законот за адвокатурата и другите видови на правна помош („Службен весник на РМ“ бр. 6/72 и 13/78) и член 13 од Тарифата за наградата и надоместокот на трошоците за работа на адвокатите, Претседателството на Адвокатската комора на Македонија, на седницата одржана на 3 октомври 1992 година, донесе

ОДЛУКА

Износите на наградата предвидени во член 12 од Тарифата се зголемува за 150%.

Вредностите на барањата во писмените состави се зголемуваат за 500%.

Предвидените проценти за саатнина, паушал и други проценти во член 12 од Тарифата остануваат исти.

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 182
5 октомври 1992 година
Скопје

Претседател,
адв. Јордан Дескоски, с.р.

Обласен дел**ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР**

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег бр 1783/92, на регистарска вложка бр 1-2676-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување со следните податоци: Кирил Панев се разрешува од директор и застапник на претпријатието во надворешно-трговскиот промет

За директор на претпријатието со неограничени овластувања и за застапник на претпријатието во надворешно-трговскиот промет со неограничени овластувања се именува лицето Викторија Панева

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег бр 1783/92 (2121)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 4544/92, на регистарска вложка бр 1-18951-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското претпријатие за трговија на големо и мало и увоз-извоз „САНТО“, П О ул „Сава Ковачевиќ“ бр 74/4, Скопје. Основач на претпријатието е Александар Штерјов со основачки влог во износот од 30 000 динари. За обврските на претпријатието основачот не одговара.

Дејности 013041, 013042, 020110, 020120, 020130, 020140, 030003, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 110301, 110302, 110309, 110903, 110904, 070310 и 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието има неограничени овластувања. Во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства, потполна одговорност.

Претпријатието ќе го застапува и претставува Анита Штерјова, директор, со неограничени овластувања и во надворешно-трговскиот промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 4544/92 (2171)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 4405/92, на регистарска вложка бр 1-19424-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Производното трговско претпријатие „План“, ул „Вера Јојич“ бр 12а 2/10, општина Кисела Вода. Претпријатието е основано со акт бр 1/92 од 10 IV 1992 од основачот Трајковски Пандил од Скопје.

Дејности 013500, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 110303, 110309, 110620, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320, застапување странски фирми и реекспорт, посредување во надворешно-трговски промет, малограѓански промет со Грција, Бугарија, Романија, Унгарија, Австрија, Италија и Албанија, консигнациони работи, комисиони работи, меѓународна шпедиција, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување и претставување во внатрешно и надворешно трговско работење (внатрешен и надворешен трговски промет) е Трајковски Пандил, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 4405/92 (2122)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 4914/92, на регистарска вложка бр 1-19127-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за внатрешен и надворешен промет на стока на големо и мало и градежништво „КРАГУЈ“, Д.О.О. експорт-импорт, ул „Социјалистичка Зора“ бр 68, Скопје. Основачи се Драгољуб и Ники Јовановиќ.

Дејности 012611, 012613, 012614, 012621, 012622, 012699, 012820, 012830, 050100, 050201, 050202, 050209, 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070250, 080190, 080201, 080202, 090131, 090140, 090189, 100101, 110303, 110304, 110309, 110402, 110403, 110404, 110909, надворешна трговија 070310, 070320, посредување и застапување во областа на прометот на стока и услуги малограѓански промет на стока со Бугарија, Грција и Албанија, реекспорт, шпедиција.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Драгољуб Јовановиќ, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 4914/92 (2169)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 10110/92, на регистарска вложка бр 1-23592-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост д.о.о. и вршење на надворешен трговски промет под фирма Претпријатие за производство, промет на големо и мало и услуги „ВЕМ“ д.о.о. Експорт импорт, седиште ул „Шумадица“ бр 5 Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање од 22 VIII 1992 година, а основач е Бојковски Младраг кој е и директор на претпријатието.

Дејности 01194, 011941, 011949, 05030; 050301, 0701; 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 070150, 0702, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229; 070230, 070240, 070250, 070260, 0801, 080190, 090123, 090131, 110309, 110903, 110909, 0703, 070310, 070320.

Посредување во над трг промет, застапување на странски фирми, реекспорт, малограѓански промет со Албанија, Бугарија и СР Југославија.

Претпријатието правно со трети лица настапува во свое име и за своја сметка и одговара со сити свој имот. Претпријатието во надворешно трговскиот промет го застапува и претставува Бојковски Младраг, директор на претпријатието без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 10110/92

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст бр 653/91 од 12 XII 1991 година отвори стечајна постапка над Претпријатието за трговија на големо и мало, извоз-увоз „Моранка“ од с Моране – Скопје.

За стечаен судија се именува Љупчо Хаџ-Димов, судија на овој суд. За стечаен управник се определува Томо Пановски од Скопје, бул „Јане Сандански“ бр 64 2-9, тел 413-422.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник на ден 10 XI 1992 година во 9,20 ч. соба број 81 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1492)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението на овој суд Ст бр 1590/91 од 1 X 1992 година ја заклучи стечајната постапка над стечајниот должник Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија „Незирекс импорт“ – Скопје, кое се брише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1494)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст бр 300/92 од 15 IV 1992 година отвори стечајна постапка од Општестеното претпријатие за книговодствени услуги-Кичево, ул „Стојан Божиновски“ бр 1.

За стечаен судија се одредува Мирјана Немет, судија при овој суд. За стечаен управник се одредува Николаевски Лазо од Кичево, тел 095-32-246.

Се покануваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет при овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање.

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1496)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст бр 1420/91 од 16 IX 1992 г. ја заклучи стечајната постапка над Трговското претпријатие „Везбис“ од Скопје ул „11 Октомври“ бр 49/9. По правосилноста на решението стечајниот должник се брише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1497)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст бр 1077/92 од 22 IX 1992 г. отвори стечајна постапка над „Козара-комерц“ Претпријатие за промет и угостителство од Скопје, ул „14“ бр 4, с Петровец.

За стечаен судија се именува Хариклија Мартиновска, судија на овој суд. За стечаен управник се определува Бранко Димитровски од Скопје, ул „Мито Хаџивасилев – Јасмин“ бр 6/1-7.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник, без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник за ден 1 XII 1992 година во 8,00 часот, соба број 81 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1498)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст бр 374/92 и 726/92 е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за увоз-извоз и трговија на големо и мало „Сломико“ од Скопје, жиро сметка 40200-601-78191.

За стечаен судија се одредува Мирјана Немет, судија при овој суд. За стечаен управник се одредува Спиро Митровски од Скопје, бул „Јане Сандански“ бр 109-3-34, тел 418-628.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. За испитување на пријавените побарувања се закажува рочиште на 23 XI 1992 година во 10,40 часот, соба број 83 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1499)

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението бр 88/91 од 4 V 1992 година, ја заклучи ликвидационата постапка над Електро-инсталатерската деловна заедница „Електрон“ О С О од Скопје. По правосилноста на решението, ликвидациониот должник се брише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1491)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л бр 30/92 од 4 VI 1992 година ја заклучи ликвидационата постапка над Занатската тровска услужна задруга „Кооперанат“ – с Вејце, Тетово. По правосилноста на решението, ликвидациониот должник се брише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1493)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л бр 87/91 од 31 III 1992 година ја заклучи ликвидационата постапка над Туристичката агенција „Интурс“ ДОО во мешовита сопственост Ц О, Скопје, ул „Даме Груев“ бр 14. По правосилноста на решението, ликвидациониот должник се брише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1495)

Со решение Рл бр 21/92 од 16 IX 1992 г на Окружниот стопански суд во Битола, ликвидационата постапка кон ПП „Карапек – Роман“ од Битола е заклучена.

Од Окружниот стопански суд во Битола (1452)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Патна исправа бр МБ 997185/92, издадена од УВР – Струмица на име Пишев Атанас, ул „Маршал Тито“ бр 189, Струмица (2625)
Патна исправа бр МБ 748777/89, издадена од УВР – Струмица на име Демирова Живие, с Василево бр 184, Струмица (2626)
Патна исправа бр МБ 567732 на име Јосевска Елизабета, с Дихово бр 18, Битола (2627)
Патна исправа бр МБ 988309, издадена од УВР – Прилеп на име Христоски Злате, ул „Бистра Планина“ бр 12, Прилеп (2628)
Патна исправа бр МБ 137835, издадена од УВР – Прилеп на име Јосифоски Бени, Прилеп (2629)
Патна исправа на име Трајчевски Стојко, ул „8-ми Октомври“ бр 18, Крива Паланка (2630)
Патна исправа бр МБ 823169 на име Еминин Алинаир, с Ц Бањца, Гостивар (2631)
Патна исправа на име Ахик Ферати, с Жеровјане, Гостивар (2632)
Патна исправа бр МБ 338584 на име Поповски Душан, ул „Борис Кидрич“ бр 117, Гостивар (2633)
Патна исправа бр МБ 720131, издадена од УВР – Штип на име Крстева Александра, ул „Х Карпош“ бр 5/31, Штип (2634)
Патна исправа бр МБ 001787/92 на име Мирјана Милошевска ул „С Ковачевич“ бр 52, Битола (2635)
Патна исправа бр МБ 023035, издадена од УВР Штип на име Станоев Санде, с долни Балван, Штип (2636)
Патна исправа на име Георгиев Драганчо, ул „Сл Стојменов“ бр 53 Кочани (2637)
Патна исправа на име Венцо Симеонов, с Блатец, Винаца (2638)
Патна исправа бр МБ 165841/84 на име Тодоров Борчо ул „Младинска“ бр 116 ст 5, Струмица (2639)
Патна исправа бр МБ 226356/84, на име Наумовска Снежана, с Рибарци, Битола (2640)
Патна исправа бр МБ 617219, издадена од УВР – Кочани на име Георгиев Драганчо, ул „Сл Стојменов“ бр 53, Кочани (2641)
Патна исправа бр МБ 826571/90 на име Заборенков Љупчо, ул „Иван Милутиновиќ“ бр 15/7, Битола (2642)
Пасош бр МБ 811378 на име Михаилов Ацо, Кратово, (2643)
Пасош бр МБ 330715 на име Демири Садби, с Равен, Гостивар (2644)
Пасош бр МБ 212171 на име Бедети Кенан, с Градец, Гостивар (2645)
Пасош бр МБ 7400 41/89, издаден од УВР – Струмица на име Ристов Никола, ул „Климент Охридски“ бр 148, Струмица (2646)
Пасош бр МБ 805568/90, издаден од УВР – Струмица на име Урдинов Томислав, ул „8-ми Март“ бр 8, Струмица (2647)
Пасош бр МБ 916475/91, издаден од УВР – Струмица на име Влахов Иле, ул „8-ми Март“ бр 4, Струмица (2648)
Пасош бр МБ 527482, издаден од УВР – Куманово на име Демири Неџмедија с Стрима, Куманово (2649)
Пасош бр МБ 792925/90, издаден од УВР – Кичево на име Трајаноски Методија, ул „Маршал Тито“ бр 161-I-1, Кичево (2650)
Пасош на име Изети Зекирија, с Селце, Тетово, (2651)

Пасош бр МБ 564939/88, издаден од УВР – Тетово, на име Несими Евер, ул „162“ бр 28, Тетово. (2652)
Дупликат пасош на име Изети Зекирија, с Селце, Тетово (2653)
Пасош на име Милчев Јосиф, ул „Маршал Тито“ бр 180/9, Струмица (2654)
Пасош на име Иванов Сашо, ул „Горе Горевски“ бр 85 б, Скопје (2655)
Пасош бр МБ 933450, издаден од УВР – Прилеп на име Десоски Мате, ул „Сотка Горбоски“ бр 45, Прилеп (2656)
Пасош на име Шаиноски Ајет, с Папрадник, Дебар (2657)
Пасош бр 815167/90 на име Ислам Имероски, с Г Папрадник, Дебар (2658)
Чекови бр. 1325910, 1325911, 1325912 на име Горџева Дафинка ул „Партизанска“ бр 6, Штип (2659)
Пасош бр МБ 693895/89, издаден од УВР – Битола на име Бушески Вело ул „Горѓи Цоца“ бр 12, Битола (2661)
Пасош бр МБ 763091, издаден од УВР – Прилеп на име Патоски Миле, ул „Борка Стеваноски“ бр 22, Прилеп (2662)
Пасош бр МБ 580174, издаден од УВР – Охрид на име Митки Зоран, ул „Белбунар“ бр 72, Охрид (2663)
Пасош бр МБ 188953, издаден од УВР – Дебар на име Кадриски Башким ул „В Влаховиќ“ бб, Дебар (2664)
Пасош бр МБ 841122/90, издаден во УВР – Тетово на име Ферати Ахик, с Жеровјане, Тетово (2665)
Пасош бр МБ 688296, издаден од УВР – Штип на име Дербоов Ангел ул „Кирил и Методиј“ бр 15, Штип (2666)
Пасош на име Ангов Ванчо, Струмица (2670)
Штедна книшка бр 1071041, издадена од ЈИК БАНКА – Скопје на име Ристов Димитар, ул „22 Октомври“ бр 2 Радовиш (2671)
Пасош бр МБ 534674 на име Смиљкоска Јасна, с Долно Јеловце, Гостивар (2672)
Пасош бр МБ 235438 на име Смиљкоски Васил, с Долно Јеловце, Гостивар (2673)
Пасош бр МБ 235443 на име Смиљкоски Љупче, с Долно Јеловце, Гостивар. (2674)
Пасош бр НР 535933 на име Смиљкоска Олгица, с Долно Јеловце, Гостивар. (2675)
Пасош бр МБ 684351/84 на име Муареми Фари, ул „Бањешница“ бр 87, Гостивар (2676)
Пасош бр 985174 на име Ахмети Судие, ул „Б Вељаноски“ бр 8, Гостивар (2677)
Пасош бр МБ 557085/88 на име Рушити Аедулцемиљ, с Добраште, Тетово (2678)
Пасош бр МБ 031442 на име Атанасов Миле, с Облешево, Кочани (2679)
Тековна сметка бр 742/60, издадена од Стопанска банка – Кочани на име Петров Горѓи Мирче, ул „Тошо Арсов“ бр 29, Кочани (2680)
Тековна сметка бр 15-50-32874-1 и чекови од бр 876562 до 876566 на име Кабаровски Владо, с Буково, Битола (2681)
Пасош на име Муше Авнија, ул „Р Цониќ“ бр 96, Тетово (2682)
Пасош бр МБ 926554/91, издаден од УВР – Тетово на име Цема или Селвер, с Вејце, Тетово (2683)
Пасош на име Кадри Велуи, с Гајре, Тетово (2684)
Пасош на име Судвије Имери, с Каменјане, Тетово (2685)
Пасош бр МБ 135577, издаден од УВР – Штип на име Димитриев Дуле, ул „К Маркс“ бр 35-А, Штип (2686)
Пасош бр МБ 974913, издаден од УВР – Валандово на име Јанев Киро, Валандово (2687)
Пасош бр МБ 027429 на име Мемедовски Кадар, с Кишава, Битола (2688)
Пасош на име Теловски Јузеир, с Граешница, Битола (2689)
Тековна сметка бр 1550-33793-2 и чекови од бр 1350523 до 1350528 (6 чека) на име Јовановски Томе, ул „Ружа Делчева“ бр 46/5, Битола (2690)
Пасош бр МБ 08592/84, издаден во УВР – Куманово на име Шабани Фериз с Слупчане, Куманово (2691)
Пасош бр МБ 551522/88, издаден од УВР – Струга на име Љуменов Адем, с Боровец, Струга (2692)
Пасош бр МБ 874171/91, издаден од УВР – Струга на име Салиоски Рифат, с Лабуншта, Струга (2693)
Пасош бр МБ 935358 на име Бетински Горан, ул „Цветан Димов“ бр 15, Берово (2694)
Тековна сметка бр 05/15-50-13396-3 и чекови бр 001146512 и од бр 01140926 до 001140934 (9 чека) на име Долевски Тренс ул „28-ма“ бр 20, Битола (2695)
Пасош бр МБ 808650, издаден од УВР – Прилеп на име Димовски Славе, ул „Добре Ивановски“ бр 25, Прилеп (2696)
Патна исправа бр МБ 616013, издаден од УВР – Дебар на име Шлегим Бајрами, ул „Братство Единство“ бб, Прилеп (2531)
Пасош бр МБ 377391 на име Влаховиќ Златко, ул „Солунска Глава“ бр 7, Кавадарци (2697)
Возачка дозвола на име Марков Димче с Чешиново, Кочани (2698)
Пасош бр МБ 377029, издаден од УВР – Штип на име Стоилковски Боре, с Карабиници, Штип (2699)
Пасош бр МБ 673775/89, издаден од УВР – Тетово на име Беџети Абдулатиф, с Лисец, Тетово (2700)
Пасош бр МБ 980915/91, издаден од УВР – Тетово на име Хакими Фасли, с Лисец, Тетово (2701)
Пасош на име Стојчев Боро, с Н Коњарево“ бр 27, Струмица (2702)
Пасош бр МБ 358823/91, издаден од УВР – Тетово на име Зибери Месут ул „107“ бр 36, Тетово (2703)
Пасош бр МБ 090569/83 на име Кадри Таир, с Стримница, Тетово (2714)
Пасош бр МБ 461359/87 на име Велиу Кадир, с Гајре, Тетово (2705)
Пасош бр МБ 358729 на име Јусуфи Муртезан, с Палатица, Тетово (2706)

Пасош бр МБ 940782, издаден од УВР - Тетово на име Стѐвчевски Трајче ул „Илјинденска“ бр 77, об д ст 21, Тетово (2707)
 Пасош бр МБ 609015/88 на име Керазовски Вангел, ул „Панче Попоски“ згр 3/7, Гостивар (2708)
 Возачка дозвола на име Кајмакоски Јован, ул „Наум Лика“ бр 7, Струга (2709)
 Чек бр 1211177 на име Дербова Душанка, ул „Хо Ши Мин“ бр 19, Штип (2710)
 Пасош бр МБ 566285/88 на име Акиф Каја ул „Екерем Зенго“ бр 22, Дебар (2711)
 Пасош бр МБ 322869/85 на име Трајче Зафирчев, ул „Благој Горев“ бр 12, Титов Велес (2712)
 Пасош бр МБ 983068, издаден од УВР - Прилеп на име Ацески Роберт, ул „Маркова“ бр 214, Прилеп (2713)
 Пасош бр МБ 933461, издаден од УВР - Прилеп на име Стојко-ски Божидар, ул „Точила“ бр 3 ф-1 5/5, Прилеп (2714)
 Пасош бр МБ 588786, издаден од Амбасадата во Виена на име Марковски Боне, ул „Димо Нареднико“ бр 67, Прилеп (2715)
 Пасош бр МБ 992561, издаден од УВР - Прилеп на име Маркоска Виолета, ул „Димо Нареднико“ бр 67, Прилеп (2716)
 Пасош бр МБ 663609 на Ектем Алиги, ул „Р Цониќ“ бр 127, Тетово (2717)
 Пасош бр МБ 531898, издаден од УВР - Куманово на име Милановски Благој, ул „Доне Божини“ бр 30/21, Куманово (2718)

Пасош на име Трајановски Никола, с Љубанци, Скопје
 Пасош бр МБ 682935 на име Кухушев Пане ул „Христијан Карпош“ бр 114, Куманово (2719)
 Пасош бр 628179 на име Стојанов Славе, ул „Вељко Влаховиќ“ бр 1/2, Кавадарци (2728)
 Пасош бр МБ 305350 на име Филипова Марија, Кавадарци (2721)
 Чекови бр 1186960, 1186961, 1186962, 1186963, 1186964, 838826, 838827, 838829, 838839, 838822 на име Јаким Тасков, ул „Кирил Пејчиновиќ“ бр 43, Штип (2722)
 Пасош бр МБ 673804, издаден од УВР - Прилеп на име Шерифовска Севдије, ул „Дунавска“ бр 22, Прилеп (2723)
 Пасош бр МБ 693241 на име Николовски Горан, с Добриште, Тетово (2724)
 Пасош бр МБ 433573/86 на име Ризовски Љутви, нас Карпош бр 9-1-9, Битола (2727)
 Пасош бр МБ 823345 на име Асан Менаф, с Врановце, Гостивар (2728)
 Пасош бр МБ 871978, издаден од УВР - Штип на име Кадифков Кирил, ул „Сл Пожега“ бр 4, Штип (2729)
 Пасош бр МБ 824561/90, издаден од УВР - Тетово на име Емини Исмаил с Желино, Тетово (2732)
 Пасош бр МБ 858736/90, издаден од УВР - Скопје на име Фадил Хашани ул „Чаирска“ бр 95-б, Скопје (2733)
 Пасош бр МБ 7382/76, издаден од УВР - Гостивар на име Јусуфи Култим, с Врпчиште, Гостивар (2734)
 Пасош бр МБ 154353/84, издаден од УВР - Скопје на име Паце Иллевски, ул „Павле Илџи“ бр 9-2/10 Скопје (2735)
 Пасош бр МБ 957412, издаден од УВР - Куманово на име Лушај Бири, с Опае Куманово (2736)
 Пасош бр МБ 497557, издаден од УВР - Неготино на име Милунка Тасева, ул „Маршал Тито“ бр 127-1/9, Неготино (2737)
 Пасош бр МБ 023387, издаден од УВР - Штип на име Горѓи Гоцев, ул „Кукуш“ бр 12, Штип (2738)
 Пасош бр МБ 672057/89, издаден од УВР - Скопје на име Пеко Милчиноски ул „Франкил Рузвелт“ бр 42-12, Скопје (2739)
 Пасош бр МБ 660761, издаден од УВР - Куманово на име Фазли Љутиџи, ул „Тоде Мејдол“ бр 34, Куманово (2740)
 Пасош бр МБ 686646, издаден од УВР - Прилеп на име Ичко Апостолски, ул „Поп Спасе Игумен“ бр 26, Прилеп (2741)
 Пасош бр МБ 026235/92, издаден од УВР - Скопје на име Севим Максудовиќ, ул „Антон Попов“ бр 112-а, Скопје (2742)
 Пасош бр МБ 667868/89, издаден од УВР - Скопје на име Кимета Асани, ул „Антон Попов“ бр 112-а, Скопје (2743)
 Пасош бр МБ 519326/87, издаден од УВР - Скопје на име Нејла Асани, ул „Антон Попов“ бр 112-а, Скопје (2744)
 Пасош бр МБ 615571/88, издаден од УВР - Скопје на име Суат Асани, ул „Антон Попов“ бр 112-а, Скопје (2745)
 Пасош бр МБ 162372, издаден од УВР - Гостивар на име Драги Симуноски, ул „Парапунов Никола“ бр 8-2/1, Гостивар (2746)
 Тековна сметка бр 71216-37 и чекови бр 696641 и од бр 696687 до 696690, издадени од Комерцијална банка А Д - Скопје на име Весна Здравковска Скопје (2747)
 Чек бр 0050000717758, издаден од Комерцијална банка - Скопје на тековна сметка бр 0006879793 на име Нада Јовановска, Скопје (2748)

Чековна картичка бр 84026573 и чекови од бр 20846072 до 20846080 и од бр 20931811 до 20931820, издадени од ЈИК. Банка - Скопје на име Тодор Богдановски, Скопје (2749)
 Чекови од бр 589681 до 589683, издадени од Комерцијална банка а д - Скопје на име Марија Пантевска, Скопје (2750)
 Чековна картичка бр 181180/65 и чекови од бр 652811 до 652880, издадени од Комерцијална банка а д - Скопје на име Таско Гоцевски, Скопје (2751)
 Пасош бр МБ 837010/92, издаден од УВР - Гевгелија на име Петкова Ана, с Богданин, Гевгелија (2867)
 Чекови од бр 1316957 до 1316965 (9 чека) од тековна сметка бр 29775-3, издадени од Југобанка - Скопје на име Владимир Јоцановски, ул „Сава Ковачевиќ“ бр 14/101, Скопје (2752)
 Тековна сметка бр 1550-38011-2 и чекови бр 1168907 и 1168908, издадени од Југобанка - Куманово на име Костиќ Зоран, ул „Перо Шварц“ бр 45, Куманово (2753)
 Чекови бр 476765, 437497 и 437498, издадени од Комерцијална банка а д - Скопје на име Миле Трајковски, Скопје (2754)

Чекови од бр 679485 до 679499, издадени од Комерцијална банка а д - Скопје, на име Благоја Тошев, Скопје (2755)
 Чековна карта бр 15-50-04156-1, чек бр 1228050, издадени од Југобанка - Скопје на име Борис Таневски, Скопје (2756)
 Чековна карта бр 75026/85 и чекови од бр 757013 до 757017, издадени од Комерцијална банка а д - Скопје на име Видосава Ѓрковиќ, Скопје (2757)
 Чекови од бр 576276 до 576284, издадени од Комерцијална банка а д - Скопје на тековна сметка бр. 6965459 на име Рамадан Нијази, Скопје (2758)
 Чековна карта бр 86826-05 и чекови од бр 677836 до 677843, издадени од Комерцијална банка а д - Скопје на име Нела Радевска, Скопје (2759)
 Тековна сметка бр 2186183 и чекови бр 167480, 167481, 167484 (три чека), издадени од Комерцијална банка а д - Скопје на име Каранфилова Марина ул „Јане Сандански“ бр 107/1-16 Скопје (2760)
 Чековна карта бр 784-93 и чекови бр 696390 и 696391, издадени од Комерцијална банка а д - Скопје на име Љубица Стамболиева, Скопје (2761)
 Чековна карта бр 78548/43 и чекови од бр 50000424060 до 50000424063 и 50000761796, издадени од Комерцијална банка а д - Скопје, на име Марија Лулевски, с Чучер, Скопје (2762)
 Воената легитимација серија Ц бр 004078, издадена од ВП 4466 - Скопје на име Михајло Будевски, Скопје (2763)
 Чек бр 69601, издаден од Комерцијална банка а д - Скопје на име Нада Младеновска, Скопје (2764)
 Чековна карта бр 95824-93 и загубените чекови од бр 693565 до 693575, издадени од Комерцијална банка а д - Скопје на име Зид Бериша, ул „Ион Кенеди“ бр 5-а/2-8, Скопје (2765)
 Чек бр 505328, издаден од Комерцијална банка а д - Скопје на тековна сметка бр 3135472 на име Благоја Трчковски, ул „Серска“ бр 6, Скопје (2766)
 Чековна карта бр 7287210 и чекови од бр 828300 до 828311, издадени од Комерцијална банка а д - Скопје на име Снежана Стојановска, Скопје (2767)
 Чековна карта бр 76340-13 и чекови од бр 752637 до 752641, издадени од Комерцијална банка а д - Скопје на име Елизабета Атанасова, Скопје (2768)
 Чекови од бр 1040649 до 1040652, издадени од Југобанка - Прилеп на име Елизабета Везировска, Прилеп (2769)
 Чекови од бр 666448 до 666451 и од бр 666454 до 666456, издадени од Комерцијална банка а д - Скопје на име Добре Димчевски, Скопје (2770)
 Чекови од бр 700554 до 700563 и бр 632773, издадени од Комерцијална банка а д - Скопје на име Саздо Алексос, Скопје (2771)
 Чекови од бр 1240944 до 1240953, издадени од Југобанка - Скопје на име Љубица Спасовски, Скопје (2772)
 Тековна сметка бр 37682-64 и чекови од бр 626176 до 626196 и од бр 483720 до 483725, издадени од Комерцијална банка а д - Скопје на име Кипријаноски Бранко, ул „Крсте Асенов“ бр 18/III-6, Скопје (2773)
 Чековна карта бр 36680/52 и чекови бр 40000594972, 40000594974, од бр 60000549787 до 60000549795, издадени од Комерцијална банка а д - Скопје на име Веска Думановска Стојчевска, ул „Вич“ бр 24/5, Скопје (2774)
 Чековна карта бр 23160/95 и чекови бр 0040000695676 и 0040000695677 издадени од Комерцијална банка а д - Скопје на име Борис Цветановски, ул „Ужичка Република“ бр 21-6, Скопје (2775)
 Чекови од бр 523200 до 523209, од број 536023 до 536032, 600593 до 600600, 697555 до 697559, издадени од Комерцијална банка а д - Скопје (2776)
 Чековна карта бр 84036110 и чекови од бр 12917052 до 12917060, издадени од ЈИК Банка - Скопје на име Руска Хаџи Ангелеска, Скопје (2777)
 Чек бр 772403, издаден од Комерцијална банка а д - Скопје на име Љубе Ефремовски, Скопје (2778)
 Чековна карта бр 86261-34 и загубените чекови од бр 0025977 до 0025990, издадени од Комерцијална банка а д - Скопје на име Митре Перчакиев, Скопје (2779)
 Чековна карта бр 100721-40 и загубените чекови од бр 513391 до 513395 и од 533117 до 533126, издадени од Комерцијална банка а д - Скопје на име Бранко Алексоски, Скопје (2780)
 Чековна карта бр 41806-30 и чек бр 626131, издадени од Комерцијална банка а д - Скопје на име Благоја Трајковски, Скопје (2781)
 Тековна сметка бр 76384/57 и чекови од бр 845837 до 845857 (20 чека) издадени од Стопанска банка А Д - Скопје на име Пештималија Аригон, ул „Хо Ши Мин“ бр 92, Скопје (2782)
 Чековна карта бр 106777/57 и чек бр 624188, издадени од Комерцијална банка а д - Скопје на име Тихомир Цепиќ, с Чучер, Скопје (2783)
 Чекови бр 669843 до 669846, издадени од Комерцијална банка а д - Скопје на тековна сметка бр 00104776 на име Борис Ангеловски, Скопје (2784)
 Чек бр 743717, издаден од Комерцијална банка а д - Скопје на име Тони Ристовски, с Кучково, Скопје (2785)
 Чековна картичка бр 106726/06 и чекови од бр 765214 до 765227, издадени од Комерцијална банка а д - Скопје на име Мица Шалевска, Скопје (2786)
 Чековна карта бр 15-50-03864-2 и чекови од бр 1316041 до 1316050 и од 1224755 до 1224761, издадени од Југобанка - Скопје на име Елида Павлова, Скопје (2787)
 Тековна книшка и карта бр 3065263 и чекови бр 80000613467, 613468, 613469, 613470, 613471, 613472 и 613473, издадени од Комерцијална банка а д - Скопје на име Васе Трпчевски, ул „Михаил и Ефтим“ бр 4, с Драчево Скопје (2788)
 Чековна карта бр 677444 и чекови од бр 693102 до 693109, издадени од Комерцијална банка а д - Скопје на име Стојна Јакимовска, Скопје (2789)

Чековна карта бр. 1550176524 и чек бр. 1055835 издадени од Југобанка – Скопје на име Воислав Гурчиновски, Скопје (2790)
Чекови бр. 50000461619 и 50000461620, од тековна сметка бр. 0007839083, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Миле Блажевски, ул. „Ратко Митровиќ“ бр. 3/4, Скопје. (2791)
Чек бр. 792338, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Зојка Андреска – Скопје. (2792)
Чекови бр. 60917817 и 60917825, издадени од Поштенска штедилница – Скопје на име Благоја Трајковски, Скопје. (2793)
Чек бр. 0070000275799, издаден од Комерцијална банка а.д. – Скопје на тековна сметка бр. 0005166588 на име Гоце Стефановски, Скопје. (2794)
Чекови од бр. 173544 до 173550, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Весна Масловариќ, ул. „Гого Михајловски“ бр. 2/25, Скопје. (2795)
Чековна карта бр. 104678 и чек бр. 587559, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Лилјана Иванова, Скопје. (2796)
Чекови од бр. 174576 до 174580, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на тековна сметка бр. 28342/30 на име Љиљана Павловска, Скопје. (2797)
Чековна карта бр. 58422/14 и чекови бр. 531229 и 531230, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Горѓија Ристески, Скопје. (2798)
Чековна карта бр. 24198/44 и чекови од бр. 662504 до 662523, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Рада Николова, Скопје. (2799)
Чековна карта бр. 1550260135 и чекови од бр. 1253033 до 1253040, издадени од Југобанка – Струмица на име Васка Хаџискерлиева, ул. „Маврово“ бр. 14, Струмица. (2800)
Работна книшка на име Добре Јакимов, Скопје. (793)
Работна книшка на име Ацо Гонески, Скопје. (795)
Работна книшка на име Пане Темов, Скопје. (797)
Свидетелство на име Елеонора Златановска, Куманово. (798)
Свидетелство на име Драги Михајловски, Крива Паланка. (799)
Свидетелство на име Сеат Таироски, Титов Велес. (800)
Свидетелство на име Мукадес Таироски, Титов Велес. (801)
Свидетелство на име Мемет Билевски, Титов Велес. (802)
Свидетелство на име Адем Абдиоски, Титов Велес. (803)
Свидетелство на име Мехмед Нурчески, Титов Велес. (804)
Свидетелство на име Мехмед Салијовски, Титов Велес. (805)
Свидетелство на име Елвира Нурческа, Титов Велес. (806)
Свидетелство на име Седат Мифтароски, Титов Велес. (807)
Свидетелство на име Ердован Шпиртовски, Титов Велес. (808)
Свидетелство за завршено VIII одл. издадено од Работнички универзитет на име Даута Невска, Титов Велес. (809)
Свидетелство на име Бојана Елксавета, Титов Велес. (810)
Свидетелство на име Имер Стороцески, Титов Велес. (811)
Свидетелство на име Филиско Тофоска, Титов Велес. (812)
Свидетелство на име Ерман Таироски, Титов Велес. (813)
Свидетелство на име Сезгиј Таироски, Титов Велес. (814)
Свидетелство на име Небреза Шабановска, Титов Велес. (815)
Свидетелство на име Имер Нурчески, Титов Велес. (816)
Свидетелство на име Гулбеаза Шабановска, Титов Велес. (817)
Свидетелство на име Љатифе Мехади, Тетово. (818)
Свидетелство на име Ракип Есати, Тетово. (819)
Свидетелство на име Тефил Шабани, Тетово. (820)
Свидетелство на име Осман Мустафи, Гостивар. (821)
Свидетелство на име Екил Полодинов, Штип. (822)
Свидетелство на име Жарко Дујовски, Берово. (823)
Свидетелство на Јованчо Смиловски, Радовиш. (824)
Работна книшка на име Мира Стојменова, Скопје. (830)
Работна книшка на име Томка Дајиловска, Скопје. (831)
Работна книшка на име Дилбер Климент, Скопје. (832)
Работна книшка на име Азем Аљилевски, Скопје. (833)
Работна книшка на име Неради Муарем, Скопје. (834)
Работна книшка на име Горѓи Гошевски, с. Митрашиница, Берово. (835)
Свидетелство на име Вите Стојановски, Кратово. (860)
Свидетелство на име Шенј Лулизи, Тетово. (861)
Свидетелство на име Шенај Камбери, Гостивар. (862)
Свидетелство на име Мухамед Медју, Гостивар. (863)
Свидетелство на име Музафер Решити, Гостивар. (864)
Свидетелство на име Игнат Донеа, Штип. (865)
Свидетелство на име Панче Стојанов, Кочани. (866)
Свидетелство на име Јанка Ивановска, Кочани. (867)
Свидетелство на име Рамадан Мустафов, Виница. (868)
Свидетелство на име Горѓи Симеонов, Виница. (869)
Диплома на име Ферит Садик, Тетово. (870)
Свидетелство за VIII одделение на име Целов Иван, с. Подлес, Титов Велес. (871)
Решение УП. бр. 12-10396 од 20.XI.1990 година за уговорителска дејност, на име Вулнет Етеми, Скопје. (879)
Работна книшка на име Благоја Груевски, Скопје. (880)
Диплома за завршено средно образование на име Благоја Груевски, Скопје. (881)
Свидетелство на име Мусо Алимоски, Титов Велес. (883)
Свидетелство на име Мусо Нурчески, Титов Велес. (884)
Свидетелство на име Муамет Абдиоски, Титов Велес. (885)
Свидетелство на име Гулбаз Нурческа, Титов Велес. (886)
Свидетелство на име Хранислав Костадиновски, Тетово. (887)
Свидетелство на име Музафер Мазлами, Тетово. (888)
Свидетелство на име Нади Даути, Тетово. (889)
Свидетелство на име Сани Јусуфи, Гостивар. (890)
Свидетелство на име Горанчо Трајков, Кочани. (891)
Свидетелство на име Јане Иванов, Радовиш. (892)
Диплома на име Енвер Реџеми, Тетово. (894)
Диплома на име Наси Хавзији, Тетово. (895)
Диплома на име Имер Бајрами, Тетово. (896)
Работна книшка на име Димитрија Најдовски, Скопје. (900)
Работна книшка на име Пенчо Петрушевски, Скопје. (901)
Работна книшка на име Кире Василевски, Скопје. (903)
Свидетелство на име Стојка Стојменовска, Куманово. (905)

Свидетелство на име Мустафа Стороцески, Титов Велес (906)
Свидетелство на име Јагода Доковска, Титов Велес (907)
Свидетелство на име Садем Беќири, Тетово (908)
Свидетелство на име Реџеп Зеќири, Тетово. (909)
Свидетелство на име Марија Миткова, Кочани (910)

Чековна карта бр. 15-50-161-75-1 и чек бр. 1319005, издадени од Југобанка а.д. – Скопје на име Викторија Дамјановска, Скопје (2801)
Чековна карта бр. 3826-66 и чекови бр. 191365 и 191366, издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Горѓи Влахов, Скопје (2802)
Чековна карта бр. 1081122 и чекови бр. 164649, 164650, 523990, 523991, 523997, 703041 и 703042, издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Сузана Петрушевска, Скопје (2803)
Чекови од бр. 686966 до 686970 и од 724668 до 724672, издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Слободан Стојанов, Скопје (2804)
Чек бр. 188104, издаден од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Здравка Костенчева, Скопје. (2805)
Чековна карта бр. 11982/05 и чекови од бр. 722400 до 722408, издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Христо Димов, Скопје. (2806)
Чекови од бр. 633415 од 699775 до 699790, издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Тошо Томовски, Скопје. (2807)
Чековна карта бр. 74378-31 и чекови од бр. 660531 до 660542, издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Боро Тасевски, Скопје. (2808)
Чековна карта бр. 94389 и чекови од бр. 835322 до 835325, издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Соња Карасарлидис, Скопје. (2809)
Чековна карта бр. 79614/20 и чекови од бр. 687528 до 687539, издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Ристо Ристовски, Скопје. (2810)
Чековна карта бр. 84703/60 и чекови бр. 421784, 421787, 421789 и 421801, издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Кузман Анастасовски, Скопје. (2811)
Чековна карта бр. 51036/53 и чекови од бр. 673344, 673346 до 673356, издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Перо Цветковски, од Комерцијална банка а.д. Скопје. (2812)
Чек бр. 773, издаден од Југобанка – Скопје на име Љиљана Кипровска, Скопје. (2813)
Чекови бр. 478651, 478653, 478659 и 478660, издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Драган Николовски, Скопје. (2814)
Чековна карта бр. 54759/14 и чекови од бр. 730185 до 730193, издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Снежанка Стевановиќ, Скопје. (2815)
Чекови од бр. 788567 до 788576 од тековна сметка бр. 8891212, издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Перса Стојановски, Скопје. (2816)
Чек бр. 00681069 на тековна сметка бр. 0007009099, издаден од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Душан Василевски, Скопје. (2817)
Чек бр. 10000657110, издаден од Комерцијална банка а.д. Скопје на тековна сметка бр. 0210521680 на име Васко Колевски, Скопје. (2818)
Чековна карта бр. 82142-73 и чекови бр. 299412, 299420, 299428, 299425, 299429 и 299430, издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Ангел Гавровски, Скопје. (2819)
Чекови од бр. 728829 до 728838, издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Живко Радосављевски, с. Чучер, Скопје. (2820)
Чековна карта бр. 4931-07 и чекови од бр. 1660981 до 1660990 и од бр. 472544 до 472550, издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Никола Наков, Скопје. (2821)
Чековна карта бр. 05228/82 и чекови од бр. 16671 до 16680, издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Киро Адамчески, Скопје. (2822)
Чекови бр. 470311 и 470312, издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Јован Јовановски, Скопје. (2823)
Чек бр. 50000722966 од тековна сметка бр. 0001589557, издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Горѓевски Ангел, ул. „Василије Гуровиќ“ бр. 39, Скопје. (2824)
Чековна карта бр. 34120-66 и чекови бр. 664700 и од бр. 664703 до 664708, издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Савета Јованчевска, Скопје. (2825)
Чековна карта бр. 3858172 на ополномоштената Иванка Милановска и чекови бр. 666958 и 666959, издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје на име на сопственикот Доне Милановски, Скопје. (2826)
Чек бр. 599090, издаден од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Зора Балканова, на тековна сметка бр. 60636-50, Скопје. (2827)
Чековна карта бр. 201119510 и чекови бр. 619654, 619661, 619663, и 619664, издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Внолета Трајчевска, Скопје. (2828)
Чековна карта бр. 18005/88 и чекови од бр. 214726 до 214731, издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Јосиф Гоцев, Скопје. (2829)
Чекови бр. 851773 и 851774, издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Тони Малиновски, Скопје. (2830)
Чековна карта бр. 1550420629 и чекови од бр. 1364348 до 1364358 и од бр. 1115313 до 1115315, издадени од Југобанка – Експозитура – Титов Велес на име Јованче Андов, Титов Велес. (2831)
Чековна карта бр. 100298-13 и чекови од бр. 389434 до 389438 и од бр. 576533 до 576552, издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Дукадинка Вељановска, Скопје. (2832)
Чековна карта бр. 50911-27 и чекови бр. 642509, 642510 и 642511, издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Горица Смилевска – Пенушлиска Скопје. (2833)
Чековна карта бр. 84005576 и чекови од бр. 20958382 до 20958390, издадени од ЈИК банка Д.Е. – Скопје на име Снежана Михајловска, ул. „Столе Попов“ бр. 5, Скопје. (2834)

Чек бр 5525000, издаден од Комерцијална банка а дг Скопје на име Славче Миовски, Скопје (2835)
 Чекови бр 657194, 657199 и 657207, издадени од Комерцијална банка а д Скопје на име Ѓорѓи Јовановски, Скопје (2836)
 Тековна карта бр 08822/13 и чекови од бр 708102 до 708113, издадени од Комерцијална банка а д Скопје на име Загорка Стојчева, ул „А. Мартинков“ бр 2-а, Скопје (2837)
 Чекови бр 204666 до 204670, издадени од Комерцијална банка а д Скопје на име Бранко Бојковски, Скопје (2838)
 Тековна карта бр 15-50-12114-4 и чекови од бр 001216967 до 001216973, издадени од Југобанка – Експозитура – Куманово на име Александар Цартовски, ул „Позорска“ бр 13, Куманово
 Решение бр 11-6369 до 17 XII 1990 година, на име Перо Илков, Скопје (2840)
 Одобрение УП бр 14-1933 од 14 IV 1989 година, на име Јовановска Катерина, Скопје (2841)
 Решение за вршење занаетчиска дејност – кууиндиска, филлигранска и златарска, издадено под УП бр 12-9877 од 11 XII 1985 година од Општински секретаријат за стопанство и труд при СО „Центар“ – Скопје на име Асани Џељадин, ул „Покриена чаршија“ бр 39, Скопје (2842)
 Решение УП бр 12-1804 од 3 III 1992 год., издадено од Министерството за стопанство – „Центар“ – Скопје на име Мире Јанев, Скопје (2843)
 Решение УП бр 12-656 од 31 I 1990 година, на имет Тони Зафировски, Скопје (2844)
 Решение УП бр 12-8362 од 24 X 1991 година, на име Реџепи Екрем, Скопје (2845)
 Лекарско уверение, хумани односи, прва помош и потврда за часови за возжа, издадени од Авто школа во Гостивар на име Џумали Селмани, Гостивар (2846)
 Решение бр 11-1416 од 15 III 1990 година на име Ката Петковска, Скопје (2847)
 Решение УП бр 14-2138/30 VI 1981 година, на име Ангеле Сековски, Скопје (2848)
 Решение УП бр 11-4847 од 15 XI 1991 година, на име Садат Курти, Скопје (2849)
 Одобрение за работа за фризерска дејност, на име Павлина Величковска, бул „АВНОЈ“ бр 70/65, Скопје (2850)
 Решение УП бр 12-7955 од 7 IX 1989 година, на име Благоја Рафајловски, Скопје (2851)
 Сообраќајна дозвола, бр на шасија 302293 10 014748 и бр на мотор 360915-10-088674, издадена во Копривница на име Милан Станковиќ, Копривница (2852)
 Одобрение за дејност – вршење јавен превоз, на име Ивица Милиовски, Скопје (2853)
 Решение УП бр 12-976 од 8 II 1990 година, на име Мирослав Станоевски, Скопје (2854)
 Решение УП бр 12-1142 од 14 III 1983 година, на име Нада Трајковска, Скопје (2855)
 Решение УП бр 12-9329 од 17 I 1991 година, на име Биљана Стефановска, Скопје (2856)
 Решение УП бр 11-5407 од 14 XII 1989 година, за градежно занаетчиски дејности, на име Андреја Мичевски, Скопје (2857)
 Решение за упис на дуќан УП бр 12-5894 од 12 VI 1991 година, на име Лазаревски Јован, ул „Никола Парапунов“ бр 1/26, Скопје (2858)
 Решение бр 5604 од 14 VII 1992 година, на име Јана Куситасевска, Скопје (2859)
 Решение УП бр 14-3603 од 29 V 1990 година, за угостителска дејност – пицерија, на име Ѓорѓи Кулибрк, Скопје (2860)
 Решение УП бр 14-3062 од 7 VI 1989 година за промет на мало со овошје и зеленчук, на име Илија Тасевски, Скопје (2861)
 Решение УП бр 12-3889 од 18 IV 1990 година, на име Вахиде Асани, Скопје (2862)
 Решение УП бр 12-9824 од 27 X 1989 година, на име Агроин Конџели, Скопје (2863)

НИРО СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА РАСПОЛАГА СО СЛЕДНИТЕ ИЗДАНИЈА:

РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 26.000,00 денари

ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА
– за периодот 1985-89 година, IV – книга 4.000,00

УСТАВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1.500,00 денари

ЗАКОН ЗА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2.500,00 денари

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ И СТОПАНСТВОТО 3.000,00 денари

ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ 1.600,00 денари

ЗАКОН ЗА СТАНБЕНИ ОДНОСИ 1.300,00 денари

ЗАКОН ЗА ИЗВРШНАТА ПОСТАПКА 1.200,00 денари

ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД МЕЃУНАРОДНОТО ПРИВАТНО ПРАВО 2.000,00 денари

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА И ЗАКОН ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ 1.000,00 денари

ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА
– за периодот 1980-84 год., III-книга 1.000,00 денари

Порачки може да се испраќаат на адреса: НИРО Службен весник на Република Македонија, Скопје ул. „Васил Ѓоргов“ 66, п. фах 51, а средствата да се уплатат на жиро сметка 40100-603-12498.

СОДРЖИНА		Страна
1214	Одлука за помилување на осудени лица	1149
1215	Одлука за утврдување на износот и условите за рефинансирање на кредитите што банките им ги дале на крајните корисници за финансирање на залихите на одредени земјоделски производи од родот на 1992 година и производство на пченица од родот 1992/93 година	1149
1216	Одлука за условите за давање одобрение на претпријатие и на друго правно лице да држат девизи на сметка во странство	1150
1217	Одлука за условите за давање овластување на банките за вршење платен промет и кредитни работи со странство, платен промет со странство како и овластување за вршење на девизно-валутни работи во Република Македонија	1151
1218	Одлука за минималните општи услови на кредитната способност на банките и на другите финансиски организации	1152
1219	Одлука за условите и начинот на давање кредити на банките и на другите финансиски организации за одржување на дневната ликвидност	1152
1220	Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на износот и условите за рефинансирање на кредитите што банките им ги дале на крајните корисници за финансирање на извозните работи во 1992 година	1153
1221	Одлука за измени на Одлуката за утврдување на износот и условите за рефинансирање на кредитите што банките им ги дале на крајните корисници за финансирање на гоење на добиток, риби, живина и производство на млеко	1153
1222	Одлука за измени на Одлуката за утврдување на износот и условите за рефинансирање на кредитите што банките им ги дале на крајните корисници за финансирање на залихите на маслодајни растенија од родот 1992 година	1154
1223	Одлука за измена на Одлуката за есконтната стапка на Народната банка на Република Македонија	1154
1224	Правилник за надоместоците на јавно изведување и соопштување на музички дела во јавноста	1154
1225	Одлука на Адвокатската комора на Македонија	1159